

Комисијата за заштита на конкуренцијата врз основа на член 28 и член 19 став (1) точка 2) од Законот за заштита на конкуренцијата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 145/10, 136/11, 41/2014, 53/16 и 83/18), а постапувајќи по известувањето за концентрација поднесено од АНАНАС Е-КОМЕРЦ д.о.о. Белград-Нов Белград, со регистрирано седиште на ул. Владимира Поповиќа бр. 8А, Белград, Република Србија, преку адвокатско друштво Георги Димитров Адвокати од Скопје, на седницата одржана на ден 07.09.2022 година, го донесе следното

## РЕШЕНИЕ

1. Се утврдува дека концентрацијата со која АНАНАС Е-КОМЕРЦ д.о.о. Белград-Нов Белград, со регистрирано седиште на ул. Владимира Поповиќа бр. 8А, Белград, Република Србија, стекнува целосна контрола над Друштвото за производство, трговија и услуги ВЕБСПОТ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, со седиште на ул. Лермонтова бр. 3/6 – Скопје, по пат на стекнување на удел, иако потпаѓа под одредбите на Законот за заштита на конкуренцијата нема да има за последица значително спречување, ограничување или нарушување на ефективната конкуренција на пазарот или на негов суштински дел, особено како резултат на создавање или зајакнување на доминантната позиција на учесниците и **е во согласност со одредбите на Законот за заштита на конкуренцијата во смисла на член 19 став (1) точка 2) од Законот за заштита на конкуренцијата.**

2. Се задолжува подносителот на известувањето за концентрација да плати административна такса за известување за концентрација во износ од 6.000,00 ден. и за решението во износ од 30.000,00 ден., по тарифен број 34 од Законот за административни такси („Службен весник на Република Македонија“ бр.17/93, 20/96, 7/98, 13/01, 24/03, 19/04, 61/04, 95/05, 7/06, 70/06, 92/07, 88/08, 130/08, 6/10, 145/10, 17/11) на сметка на Буџетот на Република Северна Македонија бр. 100000000063095, уплатна сметка 840...03161, приходна шифра и програма 72231300.

3. Тужбата за поведување на управен спор не го одлага извршувањето на решението.

## Образложение

Согласно член 15 од Законот за заштита на конкуренцијата, на ден 17.08.2022 година, до Комисијата за заштита на конкуренцијата (во понатамошниот текст: Комисија) беше доставено известување за концентрација од страна на АНАНАС Е-КОМЕРЦ д.о.о. Белград-Нов Белград, со регистрирано седиште на ул. Владимира Поповиќа бр. 8А, Белград, Република Србија, со која АНАНАС Е-КОМЕРЦ д.о.о. Белград-Нов Белград стекнува целосна контрола над Друштвото за производство, трговија и услуги ВЕБСПОТ

ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, со седиште на ул. Лермонтова бр. 3/6 – Скопје, по пат на стекнување на удел.

Комисијата започна со испитување на Известувањето со денот на неговиот прием и врз основа на податоците доставени во Известувањето за концентрација и прилозите кон истото, го утврди следното:

Основни деловни активности на засегнатите претпријатија:

АНАНАС Е-КОМЕРЦ д.о.о. Белград-Нов Белград има приоритетна дејност трговија на мало со посредство на пошта или преку интернет. Основната деловна активност на АНАНАС Е-КОМЕРЦ д.о.о. Белград-Нов Белград е продажба на производи преку интернет платформата за електронска трговија Ананас, достапна на веб локацијата <https://ananas.rs/>. Примарно присутен на пазарот на Република Србија, има за цел проширување на својата дејност и на регионалниот пазар, односно на пазарите на Северна Македонија, Црна Гора, Босна и Херцеговина, Хрватска и Словенија.

АНАНАС Е-КОМЕРЦ д.о.о. Белград-Нов Белград е дел од Групацијата Делта Холдинг, која има седиште во Република Србија, а покрај на пазарот на Србија, присутна е и на голем број пазари на земји члени на ЕУ, како и на пазарите на Швајцарија, Русија и Белорусија. Компаниите од Групацијата Делта Холдинг реализираат деловни активности во областа на аграрно производство, производство на храна, извоз, увоз, застапување на странски компании, дистрибуција на стока за широка потрошувачка, продажба на автомобили, развој на недвижности и развој на нови технологии.

Групацијата Делта Холдинг своите деловни активности ги реализира преку пет организациски целини: Делта Аграр Групација, Делта Производство на Храна, Делта Недвижности Групација, Делта Дистрибуција и Дивизија за нови технологии. Стекнувачот е дел од Дивизијата за нови технологии на Групацијата Делта Холдинг.

АНАНАС Е-КОМЕРЦ д.о.о. Белград-Нов Белград нема зависни друштва на територијата на Република Северна Македонија.

Во Република Северна Македонија, Групацијата Делта Холдинг е присутна преку Друштвото за производство, услуги и трговија ГЕМЕЛЛИ-ЕКСПОРТ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, со седиште на ул. 29-ти Ноември бр, 42/1-14 со приоритетна дејност производство на освежителни пијалаци; производство на минерална вода и друга флаширана вода. Друштвото ГЕМЕЛЛИ-ЕКСПОРТ ДООЕЛ Скопје нема остварено приходи во последните две деловни години.

Друштвото за производство, трговија и услуги ВЕБСПОТ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје има приоритетна дејност посредување во трговијата со разновидни производи, кое исто така

има организирано подружница со назив Друштво за производство, трговија и услуги ВЕБСПОТ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје – Подружница 8 Туристичка агенција ВЕБСПОТ Скопје, седиште на ул. Лермонтова бр. 3/6 – Скопје, со приоритетна дејност 79.12 – Дејности на организаторите на патувања (туроператорите).

Основна деловна активност на Друштвото за производство, трговија и услуги ВЕБСПОТ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје е посредување при малопродажба на разновидни производи и услуги преку платформата за електронска трговија (платформа за продажба и промоција на зделки) Групер (Grouper), достапна на веб локацијата <https://grouper.mk/>, како и платформата за електронска трговија Пао Пао, достапна на веб локацијата <https://paopa.mk/>. Платформата за електронска трговија Групер (Grouper) е исто така достапна преку Google Play и App Store мобилни апликации кои се развиени од страна на Друштвото за производство, трговија и услуги ВЕБСПОТ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје.

Комисијата утврди дека пријавената концентрација потпаѓа под одредбите на Законот за заштита на конкуренцијата, бидејќи ги исполнува условите од член 12 став (1) точка 2) и од член 14 став (1) точка 1) и 2) од Законот за заштита на конкуренцијата.

Комисијата, имајќи ги предвид критериумите од член 17 став (2), став (3) и став (4) од Законот за заштита на конкуренцијата и точка 6 б) од *Насоките за уврдување на случаите во кои при оценка на концентрациите Комисијата за заштита на конкуренцијата вообичаено ќе утврди дека истите се во согласност со Законот за заштита на конкуренцијата*, оцени дека пријавената концентрација, иако потпаѓа под одредбите од Законот за заштита на конкуренцијата, е во согласност со истиот бидејќи нема да има за последица значително спречување, ограничување или нарушување на ефективната конкуренција на пазарот или на негов суштински дел, особено како резултат на создавање или зајакнување на доминантната позиција на учесниците.

Имајќи ја предвид ваквата оценка на концентрацијата, Комисијата одлучи како во диспозитивот на ова Решение, согласно член 19 став (1) точка 2) од Законот за заштита на конкуренцијата.

Согласно член 53 став (2) од Законот за заштита на конкуренцијата тужбата не го одлага извршувањето на решението.

**Правна поука:** Против ова решение може да се поднесе тужба за поведување на управен спор пред Управниот суд во рок од 30 дена од денот на неговото доставување.

КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТА НА КОНКУРЕНЦИЈАТА  
ПРЕТСЕДАТЕЛ  
Проф. Д-р Владимир Наумовски